

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ
Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

До: Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје
Орце Николов 75, 1000 Скопје

Датум: август 2014 година

Предмет: Образложение за работењето на Групацијата Македонски Телеком АД – Скопје за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014 година

Следната анализа се однесува на неревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групацијата Македонски Телеком АД – Скопје, којашто ги вклучува Македонски Телеком АД – Скопје, Т-Мобиле Македонија АД Скопје и Фондацијата „е-Македонија“ за периодот 01.01.2014 - 30.06.2014, подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ). Заради цели на споредба, ставките од претходниот период се конзистентни со презентацијата за тековниот период.

I Приходи

Приходите од продажба на ниво на Групација во првото полугодие од 2014 година изнесуваат 5.344.730 илјади денари, што претставува намалување од 13,5% во споредба со истиот период од 2013 година.

Услуги на фиксна телефонија



Говорни услуги

Македонски Телеком успеа да ја одржи **водечката позиција на пазарот на фиксни говорни услуги** со 65,4% (интерна проценка), односно 243,7 илјади корисници¹ на крајот од првото полугодие од 2014 година.

Приходите од говорни услуги во фиксниот сегмент се намалија за 11,3% поради намалениот број на корисници на фиксна телефонија во споредба со истиот период од претходната година. Појдовниот сообраќај исто така се намали за 21,9% во споредба со првото полугодие од 2013 година.



Интернет и ТВ

Фокусот на double и triple play пакетите резултираше со зголемен број на DSL корисници за 5,5%, што резултираше со база на DSL корисници од 190 илјади корисници на крајот од првото

¹ Со завршената PSTN миграција на IMS платформата MKT има нова методологија на известување во однос на фиксните корисници бидејќи сегментацијата на корисниците на PSTN и ISDN повеќе не се применува. Новата методологија која е базирана на IMS се состои единствено од IMS корисници. Имплицитно тековните бројки се помали отколку претходно објавените бидејќи до крајот на 2013 година MKT го објавуваше бројот на ISDN каналите како број на корисници.

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ
Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

полугодие од 2014 година и **удел на пазарот на широкопојасен интернет од 51,5%** (интерна проценка).

Во однос на ТВ пазарот, Македонски Телеком има најголем удел на пазарот со 22,5% (интерна проценка) од вкупниот ТВ пазар. IPTV услугата, поради високиот квалитет, интерактивноста и уникатното ТВ искуство, е добро прифатена на пазарот и Компанијата оствари зголемување на бројот на корисници на IPTV за 18,6% во споредба со крајот од првото полугодие од 2013 година, што резултираше со база од 95 илјади корисници на крајот од првото полугодие од 2014 година.

Приходите од Интернет и дигитална телевизија преку Интернет протокол („IPTV“) во првото полугодие од 2014 година се зголемија за 3,2% во споредба со истиот период од претходната година.



Останати приходи

Приходите од продажба на опрема во првото полугодие од 2014 година се намалија за 41,2% во споредба со истиот период од претходната година. Намалувањето е главно резултат на еднократниот ефект од продажба на телекомуникациска опрема во претходниот период.

Приходите од системска интеграција и ИТ услуги во првото полугодие од 2014 година се зголемија за 46,2% во споредба со истиот период од претходната година, главно поради зголемените приходи од Cloud Computing услугите.

Мобилни услуги



Говорни услуги

Т-Мобиле Македонија има **водечка позиција со удел на пазарот од 46,4%** (интерна проценка). Базата на претплатници остана релативно стабилна со 1.166 илјади претплатници на крајот на првото полугодие од 2014 година.

Приходите од говорни мобилни услуги во првото полугодие од 2014 година се намалија за 21% во споредба со истиот период од претходната година како резултат на намалувањето на тарифите. Трендот на зголемено користење на мобилните услуги продолжи при што се повеќе и повеќе минути се опфаќаат во пакетите за истата цена. Тоа резултираше со зголемување на бројот на минути на користење (MOU) делумно придвижено од континуираното намалување на тарифите. Следствено, како одраз на намалувањето на тарифите и конкуренцијата ARPU се намали за 19,8% во споредба со претходниот период, достигнувајќи 361 денар.



Неговорни услуги

Приходите од неговорни услуги се намалија за 9,1% во споредба со претходниот период, како резултат на помалиот број на испратени SMS, намалените интерконекциски цени на SMS и приходи од содржини коишто се делумно компензирани со зголемените приходи од мобилен Интернет и поголем GPRS сообраќај и зголеменото користење на податочни тарифни модели.

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ
Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија



Останати приходи

Приходите од продажбата на опрема во првото полугодие од 2014 година се зголемија за 10,6% во споредба со истиот период од претходната година. Зголемувањето е главно придвижено од поголемиот број на продадени мобилни апарати заради придобивање на претплатници, со повисока просечна продажна цена и поголема продажба на додатоци и друга опрема.

II Трошоци



Оперативни трошоци

На страната на трошоците, во текот на првото полугодие од 2014 година оперативните трошоци се намалија за 10,8% во споредба со истиот период од претходната година.

Трошоците за вработени се намалија за 22% во првото полугодие од 2014 година во споредба со истиот период од претходната година поради помалите трошоци за плати и придонеси главно како резултат на помалиот број на вработени.

Трошоците за амортизација се намалија за 9,6% во првото полугодие од 2014 година во споредба со истиот период од претходната година. Намалувањето во главно се должи на намалувањето на корисниот век на средствата поврзани со PSTN миграцијата што доведе до поголема амортизација во првото полугодие од 2013 година и намалена софтверска база во првото полугодие од 2014 година во споредба со истиот период од претходната година.

Трошоците на продадени производи и услуги исто така се намалија во споредба со истиот период од претходната година.



Капитални трошоци

Вкупните капитални инвестиции (CAPEX), во првото полугодие од 2014 година изнесуваат 350.501 илјади денари.

III Нето добивка

Вкупната нето добивка за првото полугодие од 2014 година изнесува 182.588 илјади денари и е намалена за 83% во споредба со истиот период од претходната година. Ова е резултат на промените на легислативата за данокот на добивка во 2014 година со што данокот на добивка се плаќа во моментот на дистрибуција на дивидендата без разлика на сопственичката структура. Доколку се исклучи ефектот од данокот на добивка во износ од 521.837 илјади денари во првото полугодие од 2014 година нето добивката би се намалала за 35,5% во споредба со истиот период од минатата година.

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ
Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

На 13 февруари 2006 година, Маѓар Телеком АД, доминантниот сопственик на Друштвото, (преку Каменимост Комуникации АД – Скопје, мнозински акционер на Друштвото), објави дека е вршена истрага на одредени договори склучени од друга подружница на Маѓар Телеком АД, со цел да се утврди дали договорите биле склучени во спротивност на политиките на Маѓар Телеком АД или важечките закони или регулативи. Одборот за ревизија на Маѓар Телеком го ангажираше White & Case како свој независен правен советник за целите на спроведувањето на интерната истрага. Последователно на ова, на 19 февруари 2007 година, Одборот на директори на Друштвото, врз основа на препораката на Одборот за ревизија на Друштвото и на Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД, донесе одлука за спроведување на независна интерна истрага во однос на одредени договори во Македонија.

Врз основа на јавно достапните информации, како и информациите добиени од Маѓар Телеком, а коишто беа претходно обелоденети, Одборот за ревизија на Маѓар Телеком спроведе интерна истрага во однос на одредени договори поврзани со активностите на Маѓар Телеком и/или нејзините подружници во Црна Гора и во Македонија кои вкупно изнесуваа повеќе од 31 милион евра. Поконкретно, интерната истрага испитуваше дали Маѓар Телеком и/или нејзините подружници во Црна Гора и во Македонија извршиле плаќања коишто се забранети со законите или прописите на САД, вклучувајќи го Законот за спречување на корумпирано однесување во странство на САД. Друштвото претходно ги обелодени резултатите од интерната истрага.

Одборот за ревизија на Маѓар Телеком го информираше Министерството за правда на САД („МП“) и Комисијата за хартии од вредност на САД („КХВ“) за интерната истрага. МП и КХВ започнаа истрага за активностите коишто беа предмет на интерната истрага. Во 29 декември 2011 година, Маѓар Телеком објави дека склучи конечни спогодби со МП и КХВ за решавање на истрагите на МП и КХВ поврзани со Маѓар Телеком. Со спогодбите завршија истрагите на МП и КХВ. Маѓар Телеком ги објави клучните услови од спогодбата со МП и КХВ на 29 декември 2011 година. Поконкретно, Маѓар Телеком објави дека склучил договор за одложено гонење за период од две години („ДОГ“) со МП. ДОГ истече на 5 јануари 2014 година, а врз основа на барањето на МП доставено во согласност со ДОГ, Окружниот суд на САД за Источната област на Вирџинија, на 5 февруари 2014 година, ги отфрли обвиненијата против Маѓар Телеком.

Според информациите што му беа доставени на Друштвото од страна на Маѓар Телеком АД на 2 декември 2009 година, Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД, на Одборот на директори на Маѓар Телеком му достави „Извештај за Истрага до Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД“ од 30 ноември 2009 година (во понатамошниот текст „Финален извештај“).

Во врска со издавањето на Финалниот извештај и информациите доставени до Друштвото од страна на Маѓар Телеком, во јануари 2010 година Претседателот на Одборот на директори на Друштвото побара правна и даночна експертиза од трета страна за проценка на потенцијалните сметководствени и даночни импликации што произлегуваат од трансакциите извршени од Друштвото и неговата подружница кои се предмет на Финалниот извештај.

Надворешните експерти изготвија извештаи (во понатамошниот текст: „Извештаите“) за нивната проценка и ги доставија Извештаите до Претседателот на Одборот на директори на Друштвото и до Раководството на Друштвото и неговата подружница, соодветно. Како резултат, врз основа на анализата на даночните и правните експерти и информациите што му беа достапни на Раководството во врска со трансакциите предмет на Финалниот извештај, беше идентификуван износ од 248.379 илјади денари како потенцијално даночно влијание, заедно со поврзаната казнена камата, на 31 декември 2009 година што произлегува од трансакциите направени од страна на Друштвото и неговата подружница коишто се предмет на Финалниот извештај. Во 2010 година, износот поврзан со идентификуваното потенцијално даночно влијание, заедно со поврзаната казнена камата, изнесуваше 261.834 илјади денари од кои 227.972 илјади денари поврзани со Друштвото беа платени во 2010 година според извршно решение издадено од Управата за јавни приходи. Во

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ

Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

2012 година беше платен износ од 36.724 илјади денари за идентификуваното потенцијално даночно влијание, заедно со поврзаната казнена камата, во подружницата според извршно решение издадено од Управата за јавни приходи. Исто така, вредноста на еден договор од 105.147 илјади денари капитализирана во рамките на сопствените акции беше коригирана во консолидираните финансиски извештаи за 2009 година како да овие плаќања биле прикажани како трошок во 2006 година наместо како капитализирани во рамките на сопствените акции како што беше првично известно. Другите договори што беа идентификувани во Финалниот извештај и во извештаите изготвени од даночните и правните експерти во врска со трансакциите извршени од страна на Друштвото и неговата подружница биле прикажани како трошок во поврзаните периоди (2001-2007 година).

Во мај 2008 година, Министерството за внатрешни работи (МВР) на Република Македонија („РМ“) до Друштвото поднесе официјално писмено барање за информации и документација во однос на одредени плаќања за консултантски услуги и авансна дивиденда, како и одредени набавки и договори. Во јуни 2008 година, Друштвото достави копии од побараните документи.

Во октомври 2008 година, Истражниот судија од Основниот суд Скопје 1 – Скопје (кривичен суд) му издаде официјален писмен налог на Друштвото да предаде одредена оригинална документација. Подоцна, во октомври 2008 година, Друштвото официјално и лично ја предаде побараната документација. Од МВР беа доставени дополнителни писмени барања, при што Друштвото ја обезбеди побараната документација.

Основниот суд Скопје 1 во Скопје, Истражен оддел за организиран криминал достави покана до Друштвото во врска со кривичните пријави против поранешниот Главен извршен директор на Македонски Телеком АД - Скопје, г-дин Сендреи, поранешниот Главен директор за финансии на Друштвото, г-дин Плат, поранешниот член на Одборот на директори во Каменимост и поранешен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје, г-дин Кефалојанис и поранешниот Главен извршен директор на Каменимост, г-дин Кишјухас и побара изјава дали Друштвото претрпело какви било штети како резултат на наведените договори за консултантски услуги.

На судското рочиште одржано на 13 април 2009 година, претставниците на Македонски Телеком АД – Скопје го презентираа ставот на Друштвото дека земајќи ја предвид тековната независна интерна истрага спроведена од страна на White&Case, а одобрена од страна на Одборот на директори на Друштвото, прерано е да се најави каква било штета којашто би можела да биде причинета со спроведувањето на наведените договори или во врска со нив. Вештачењето беше спроведено на 11 мај 2010 година, а вештачите од Министерството за правда на Република Македонија - Биро за судски вештачења – Скопје побараа некои дополнителни документи од Друштвото со цел да го подготват вештачењето. Друштвото ги собра и достави бараните информации/документи до Бирото за судски вештачења.

На 14 март 2011 година, од Основниот суд Скопје 1 Друштвото доби примерок од документот “Наод и мислење”, од ноември 2010 година, издаден од Бирото за судско вештачење на Основниот суд Скопје 1 како резултат од вештачењето. Документот “Наод и мислење” се однесува на и содржи заклучоци за пет договори склучени со Чаптекс и Космотелко во 2005 и 2006 година, а кои претходно биле разгледани од страна на Одборот за ревизија на Маѓар Телеком. Во документот “Наод и мислење” се заклучува дека, врз основа на овие договори биле направени издатоци во износ од 3,975 милиони евра од страна на Друштвото и Каменимост кон Чаптекс “без доказ за извршени услуги”; соодветно, акционерите на Друштвото и Каменимост, пропорционално на нивниот акционерски удел, претрпеле штети во погоре наведениот вкупен износ како резултат на намалените средства за плаќање на дивиденда во 2005 и 2006 година.

Врз основа на јавно достапните информации имаме сознание дека јавниот обвинител во 2011 година поднел обвинителен акт против г-дин Сендреи, г-дин Кишјухас и г-дин Плат, но не и против г-дин Кефалојанис. Друштвото, како оштетена страна во овој случај, нема добиено официјална судска покана за рочиштето.

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ

Адреса: „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

Телефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Контакт центар +389 2 122

E-Mail: kontakt@telekom.mk | Internet: www.telekom.mk

ЕМБС 5168660 | Основна главнина МКД 9.583.887.733,00

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ
Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

Според прашањата поставени од страна на истражниот судија би можело да се заклучи дека јавниот обвинител го ословува Друштвото како оштетена страна од дејствијата на обвинетите. Сепак, врз основа на содржината на налогот за вештачење издаден од истражниот судија, и врз база на вештачењето, може да се заклучи дека сега оштетени страни се акционерите на Друштвото (Каменимост АД Скопје, Република Македонија и малцинските акционери), а оттука и државниот буџет, бидејќи Република Македонија е акционер во Друштвото. Поради тоа, јавниот обвинител треба да појасни кој се смета за оштетена страна во овој конкретен случај, што е од големо значење за ставот на Друштвото во оваа постапка и за неговите понатамошни активности. Во моментот нема никакви индикации дека Друштвото може да се смета за одговорно и да му се наложи да плати пенали или парични казни за кривичната постапка којашто е иницирана против поединците, и соодветно Групацијата нема признаено резервирање.

На 23 февруари 2012 година Друштвото доби барање за документација од Управата за финансиска полиција на Министерството за финансии на РМ во врска со одреден договор за консултантски услуги и поврзаната документација, коишто беа доставени и до White & Case во текот на интерната истрага. Друштвото соодветно одговори на барањето.

Немаме сознанија за било какви информации како резултат на барања од било кое регулаторно тело или други надворешни страни, освен како што е опишано погоре, од кои би можеле да заклучиме дека финансиските извештаи може да бидат неточни, вклучувајќи го и ефектот од можни незаконски дејства.

Андреас Маиерхофер
Главен извршен директор

Славко Пројкоски
Главен директор за финансии

Финансиски извештаи

Друштво:	Македонски Телеком АД Скопје
ЕМБС:	5168660
Консолидиран	да
Ревидиран	не
Период:	01.01 - 30.06
Година:	2014

Содржина:

[БС: Биланс на состојба](#)

[БУ: Биланс на успех](#)

[ПТ: Извештај за паричните текови](#)

[ПК: Извештај за промени во капиталот](#)

Друштво: **Македонски Телеком АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2014**
 Извештајот е консолидиран: **да**

Биланс на состојба
 (Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	17,348,771	16,348,554	94
Нематеријални средства	2,357,548	2,199,271	93
Материјални средства	14,593,172	13,759,500	94
Недвижности	3,837,844	3,763,086	98
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	9,077,794	8,723,446	96
Биолошки средства			
Останати материјални средства	1,677,534	1,272,968	76
Вложувања во недвижности			
Долгорочни финансиски средства	132,863	124,346	94
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија			
Побарувања по дадени долгорочни заеми	88,489	77,232	87
Вложувања во хартии од вредност	43,762	46,502	106
Останати долгорочни финансиски средства	612	612	100
Долгорочни побарувања	265,188	265,437	100
Одложено даночно средство			
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	6,564,757	5,248,413	80
Залихи	433,634	398,227	92
Побарувања од купувачите	2,074,566	2,298,747	111
Останати побарувања	560,127	810,427	145
Краткорочни вложувања	1,565,249	0	0
Пари и парични еквиваленти	1,403,643	1,100,008	78
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	527,538	641,004	122
ВКУПНО СРЕДСТВА	23,913,528	21,596,967	90
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	49,274	55,012	112
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	19,458,278	17,196,228	88
Основна главнина и ревалоризациони резерви	6,386,189	6,386,189	100
Резерви	1,237,534	1,237,534	100
Акумулирана добивка (загуба)	11,834,555	9,572,505	81
Малцински удел			
ОБВРСКИ	4,455,250	4,400,739	99
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	3,895,308	3,836,754	98
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1,040,857	841,760	81
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност			
Краткорочни резервирања	117,884	242,607	206
Обврски кон државата	141,749	109,738	77
Останати краткорочни обврски	434,522	793,607	183
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	2,160,296	1,849,042	86
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења			
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	559,942	563,985	101
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност			
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	502,874	519,574	103
Останати долгорочни резервирања	57,068	44,411	78
Одложени даночни обврски			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	23,913,528	21,596,967	90
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	49,274	55,012	112

Друштво: **Македонски Телеком АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**

Година: **2014**

Извештајот е консолидиран: **да**

Биланс на успех

(Извештај за сеопфатна добивка)

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	6,237,633	5,387,438	86
2	Приходи од продажба	6,177,195	5,344,730	87
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	5,425,304	4,724,743	87
2б	Приходи од продажба на странски пазар	751,891	619,987	82
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	XXXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината			0
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината			0
6	Капитализирано сопствено производство и услуги			0
7	Останати оперативни приходи	60,438	42,708	71
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	5,201,461	4,638,181	89
9	Набавна вредност на трговски стоки	732,033	753,650	103
10	Трошоци за сировини и други материјали	188,040	158,184	84
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми			0
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	1,363,328	1,091,952	80
13	Останати трошоци од работењето	549,776	627,483	114
14	Трошоци за вработените	807,057	626,555	78
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1,480,791	1,338,102	90
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства			0
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	43,487	29,310	67
18	Резервирања за трошоци и ризици	14,480	6,471	45
19	Останати расходи од работењето	22,469	6,474	29
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	1,036,172	749,257	72
21	Финансиски приходи	92,419	43,111	47
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	92,419	43,111	47
21б	Останати приходи од финансирање			0
21в	Удел во добивката на придружените друштва			0
22	Финансиски расходи	36,214	87,943	243
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	36,214	87,943	243
22б	Останати расходи од финансирање			0
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	1,092,377	704,425	64
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	1,092,377	704,425	64
26	Данок од добивка	25,993	521,837	2,008
27	Нето добивка/загуба по оданочување	1,066,384	182,588	17
28	Малцински интерес	462,100	79,121	17
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	604,284	103,467	17
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба			0
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	1,066,384	182,588	17

Друштво: **Македонски Телеком АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2014**

Извештајот е консолидиран: **да**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	2,138,008	1,757,755	82
Нето добивка/загуба после оданочување	1,066,384	182,588	17
Прилагодување за:	0		
Амортизација	1,480,791	1,338,102	90
Оштетување на средства и резервирања	9,846	136,520	1,387
Зголемување/намалување на залихи	-229,843	29,983	213
Зголемување/намалување на купувачите	-292,586	-224,565	123
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-15,081	9,003	260
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	122,063	-247,052	-202
Зголемување/намалување на АВР	72,770	-113,466	-156
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-94,760	144,891	353
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	1,504	8,188	544
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	85,856	904,366	1,053
Зголемување/намалување на ПВР	-118,478	189,699	360
Расходи/приходи од камати	-29,046	1,666	206
Исплатени/наплатени дивиденди	-1,640	-2	200
Расходи за платен данок	54,509	-595,876	-1,093
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	-358	-3,359	-738
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања	0		0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности	26,077	-2,931	-11
Б) Парични текови од инвестициони активности	4,169,507	383,248	9
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-1,254,894	-1,222,823	103
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	11,765	10,565	90
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	0		0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	0		0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	0		0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	11,168	11,257	101
Приливи/ одливи од камати	68,952	29,285	42
Приливи/ одливи од дивиденди	1,640	2	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	5,330,876	1,554,962	29
В) Парични текови од финансиски активности	-5,646,607	-2,444,638	157
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	0		0
Парични исплати за враќање на заеми	0		0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	0		0
Стекнување на малцински интереси	0		0
Исплатена дивиденда	-5,646,607	-2,444,638	157
Откуп / продажба на сопствени акции	0		0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0		0
Зголемување/намалување на паричните средства	660,908	-303,635	-46
Парични средства на почеток на годината	425,234	1,403,643	330
Г) Парични средства на крајот на годината	1,086,142	1,100,008	101

Извештај за промените во капиталот

Податоците се во 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Малцински интерес	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
Состојба на 1 Јануари претходната година	5,845,530	540,659	2,475,068	14,253,250	0	23,114,507
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1,990,378		1,990,378
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-5,646,607		-5,646,607
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето			-1,237,534	1,237,534		0
Состојба на 31 Декември претходната година	5,845,530	540,659	1,237,534	11,834,555	0	19,458,278
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				182,588		182,588
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-2,444,638		-2,444,638
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 30 јуни во тековната година	5,845,530	540,659	1,237,534	9,572,505	0	17,196,228

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ
Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

До: Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје
Орце Николов 75, 1000 Скопје

Датум: август 2014 година

Предмет: Образложение за работењето на Македонски Телеком АД – Скопје за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014 година

Следната анализа се однесува на неревидираните неконсолидирани (самостојни) финансиски извештаи на Македонски Телеком АД – Скопје за периодот 01.01.2014 - 30.06.2014, подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ). Заради цели на споредба, ставките од претходниот период се конзистентни со презентацијата за тековниот период.

I Приходи

Приходите од продажба на Македонски Телеком АД – Скопје во првото полугодие од 2014 година изнесуваат 3.021.055 илјади денари, што претставува намалување од 8,9% во споредба со истиот период од 2013 година.

Услуги на фиксна телефонија



Говорни услуги

Македонски Телеком успеа да ја одржи **водечката позиција на пазарот на фиксни говорни услуги** со 65,4% (интерна проценка), односно 243,7 илјади корисници¹ на крајот од првото полугодие од 2014 година.

Приходите од говорни услуги во фиксниот сегмент се намалија за 11,3% поради намалениот број на корисници на фиксна телефонија во споредба со истиот период од претходната година. Појдовниот сообраќај исто така се намали за 21,9% во споредба со првото полугодие од 2013 година.



Интернет и ТВ

Фокусот на double и triple play пакетите резултираше со зголемен број на DSL корисници за 5,5%, што резултираше со база на DSL корисници од 190 илјади корисници на крајот од првото полугодие од 2014 година и **удел на пазарот на широкопојасен интернет од 51,5%** (интерна проценка).

¹ Со завршената PSTN миграција на IMS платформата MKT има нова методологија на известување во однос на фиксните корисници бидејќи сегментацијата на корисниците на PSTN и ISDN повеќе не се применува. Новата методологија која е базирана на IMS се состои единствено од IMS корисници. Имплицитно тековните бројки се помали отколку претходно објавените бидејќи до крајот на 2013 година MKT го објавуваше бројот на ISDN каналите како број на корисници.

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ
Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

Во однос на **ТВ пазарот**, Македонски Телеком има **најголем удел на пазарот со 22,5%** (интерна проценка) од вкупниот ТВ пазар. IPTV услугата, поради високиот квалитет, интерактивноста и уникатното ТВ искуство, е добро прифатена на пазарот и Компанијата оствари зголемување на бројот на корисници на IPTV за 18,6% во споредба со крајот од првото полугодие од 2013 година, што резултираше со база од 95 илјади корисници на крајот од првото полугодие од 2014 година.

Приходите од Интернет и дигитална телевизија преку Интернет протокол („IPTV“) во првото полугодие од 2014 година се зголемија за 3,2% во споредба со истиот период од претходната година.



Останати приходи

Приходите од продажба на опрема во првото полугодие од 2014 година се намалија за 41,2% во споредба со истиот период од претходната година. Намалувањето е главно резултат на еднократниот ефект од продажба на телекомуникациска опрема во претходниот период.

Приходите од системска интеграција и ИТ услуги во првото полугодие од 2014 година се зголемија за 46,2% во споредба со истиот период од претходната година, главно поради зголемените приходи од Cloud Computing услугите.

II Трошоци



Оперативни трошоци

На страната на трошоците, во текот на првото полугодие од 2014 година, оперативните трошоци се намалија за 11.8% во споредба со истиот период од претходната година.

Трошоците за вработени се намалија за 17,1% во првото полугодие од 2014 година во споредба со истиот период од претходната година поради помалите трошоци за плати и придонеси главно како резултат на помалиот број на вработени.

Трошоците за амортизација се намалија за 8% во првото полугодие од 2014 година во споредба со истиот период од претходната година. Намалувањето во главно се должи на намалувањето на корисниот век на средствата поврзани со PSTN миграцијата што доведе до поголема амортизација во првото полугодие од 2013 година и намалена софтверска база во првото полугодие од 2014 година во споредба со истиот период од претходната година.

Трошоците на продадени производи и услуги исто така се намалија во споредба со истиот период од претходната година.

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ
Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија



Капитални трошоци

Вкупните капитални инвестиции (CAPEX) во првото полугодие од 2014 година се во износ од 242.684 илјади денари.

III Нето добивка

Вкупната нето добивка за првото полугодие од 2014 година изнесува 1.891.683 илјади денари и е намалена за 23,7% во споредба истиот период од минатата година. Ова намалување е високо афектирано од промените на легислативата за данокот на добивка во 2014 година со што данокот на добивка се плаќа во моментот на дистрибуција на дивидендата без разлика на сопственичката структура. Доколку се исклучи ефектот од данокот на добивка во износ од 279.402 илјади денари во првото полугодие од 2014 година нето добивката би се намалила за 12,7% во споредба со истиот период од минатата година.

На 13 февруари 2006 година, Маѓар Телеком АД, доминантниот сопственик на Друштвото, (преку Каменимост Комуникации АД – Скопје, мнозински акционер на Друштвото), објави дека е вршена истрага на одредени договори склучени од друга подружница на Маѓар Телеком АД, со цел да се утврди дали договорите биле склучени во спротивност на политиките на Маѓар Телеком АД или важечките закони или регулативи. Одборот за ревизија на Маѓар Телеком го ангажираше White & Case како свој независен правен советник за целите на спроведувањето на интерната истрага. Последователно на ова, на 19 февруари 2007 година, Одборот на директори на Друштвото, врз основа на препораката на Одборот за ревизија на Друштвото и на Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД, донесе одлука за спроведување на независна интерна истрага во однос на одредени договори во Македонија.

Врз основа на јавно достапните информации, како и информациите добиени од Маѓар Телеком, а коишто беа претходно обелоденети, Одборот за ревизија на Маѓар Телеком спроведе интерна истрага во однос на одредени договори поврзани со активностите на Маѓар Телеком и/или нејзините подружници во Црна Гора и во Македонија кои вкупно изнесуваа повеќе од 31 милион евра. Поконкретно, интерната истрага испитуваше дали Маѓар Телеком и/или нејзините подружници во Црна Гора и во Македонија извршиле плаќања коишто се забранети со законите или прописите на САД, вклучувајќи го Законот за спречување на корумпирано однесување во странство на САД. Друштвото претходно ги обелодени резултатите од интерната истрага.

Одборот за ревизија на Маѓар Телеком го информираше Министерството за правда на САД („МП“) и Комисијата за хартии од вредност на САД („КХВ“) за интерната истрага. МП и КХВ започнаа истрага за активностите коишто беа предмет на интерната истрага. Во 29 декември 2011 година, Маѓар Телеком објави дека склучи конечни спогодби со МП и КХВ за решавање на истрагите на МП и КХВ поврзани со Маѓар Телеком. Со спогодбите завршија истрагите на МП и КХВ. Маѓар Телеком ги објави клучните услови од спогодбата со МП и КХВ на 29 декември 2011 година. Поконкретно, Маѓар Телеком објави дека склучил договор за одложено гонење за период од две години („ДОГ“) со МП. ДОГ истече на 5 јануари 2014 година,

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ

Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

а врз основа на барањето на МП доставено во согласност со ДОГ, Окружниот суд на САД за Источната област на Вирџинија, на 5 февруари 2014 година, ги отфрли обвиненијата против Маѓар Телеком.

Според информациите што му беа доставени на Друштвото од страна на Маѓар Телеком АД на 2 декември 2009 година, Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД, на Одборот на директори на Маѓар Телеком му достави „Извештај за Истрага до Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД“ од 30 ноември 2009 година (во понатамошниот текст „Финален извештај“).

Во врска со издавањето на Финалниот извештај и информациите доставени до Друштвото од страна на Маѓар Телеком, во јануари 2010 година Претседателот на Одборот на директори на Друштвото побара правна и даночна експертиза од трета страна за проценка на потенцијалните сметководствени и даночни импликации што произлегуваат од трансакциите извршени од Друштвото и неговата подружница кои се предмет на Финалниот извештај.

Надворешните експерти изготвија извештаи (во понатамошниот текст: „Извештаите“) за нивната проценка и ги доставија Извештаите до Претседателот на Одборот на директори на Друштвото и до Раководството на Друштвото и неговата подружница, соодветно. Како резултат, врз основа на анализата на даночните и правните експерти и информациите што му беа достапни на Раководството во врска со трансакциите предмет на Финалниот извештај, беше идентификуван износ од МКД 216.577 илјади како потенцијално даночно влијание, заедно со поврзаната казнена камата, на 31 декември 2009 година што произлегува од трансакциите направени од страна на Друштвото коишто се предмет на Финалниот извештај. Во 2010 година идентификуваниот износ во врска со потенцијалното даночно влијание, заедно со поврзаната казнена камата, изнесуваше МКД 227.972 илјади кои беа исплатени во 2010 година согласно извршна одлука, издадена од страна на Управата за јавни приходи. Исто така, вредноста на еден договор од МКД 105.147 илјади капитализирана во рамките на сопствените акции е коригирана во финансиските извештаи за 2009 година како да овие плаќања биле прикажани како трошок во 2006 година наместо како капитализирани во рамките на сопствените акции како што беше првично известно. Другите договори што беа идентификувани во Финалниот извештај и во извештаите изготвени од даночните и правните експерти во врска со трансакциите извршени од страна на Друштвото биле прикажани како трошок во поврзаните периоди (2001- 2007 година).

Во мај 2008 година, Министерството за внатрешни работи („МВР“) на Република Македонија („РМ“) до Друштвото поднесе официјално писмено барање за информации и документација во однос на одредени плаќања за консултантски услуги и авансна дивиденда, како и одредени набавки и договори. Во јуни 2008 година, Друштвото достави копии од побараните документи.

Во октомври 2008 година, Истражниот судија од Основниот суд Скопје 1 – Скопје (кривичен суд) му издаде официјален писмен налог на Друштвото да предаде одредена оригинална документација. Подоцна, во октомври 2008 година, Друштвото официјално и лично ја предаде побараната документација. Од МВР беа доставени дополнителни писмени барања, при што Друштвото ја обезбеди побараната документација.

Основниот суд Скопје 1 во Скопје, Истражен оддел за организиран криминал достави покана до Друштвото во врска со кривичните пријави против поранешниот Главен извршен директор на Македонски Телеком АД - Скопје, г-дин Сендреи, поранешниот Главен директор за финансии на Друштвото, г-дин Плат, поранешниот член на Одборот на директори во Каменимост и поранешен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје, г-дин Кефалојанис и поранешниот Главен извршен директор на Каменимост, г-дин Кишјухас и побара изјава дали Друштвото претрпело какви било штети како резултат на наведените договори за консултантски услуги.

На судското рочиште одржано на 13 април 2009 година, претставниците на Македонски Телеком АД – Скопје го презентираа ставот на Друштвото дека земајќи ја предвид тековната независна интерна истрага

Македонски Телеком АД - Скопје

Адреса: „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

Телефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Контакт центар +389 2 122

E-Mail: kontakt@telekom.mk | Internet: www.telekom.mk

ЕМБС 5168660 | Основна главнина МКД 9.583.887.733,00

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ
Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

спроведена од страна на White&Case, а одобрена од страна на Одборот на директори на Друштвото, прерано е да се најави каква било штета којашто би можела да биде причинета со спроведувањето на наведените договори или во врска со нив. Вештачењето беше спроведено на 11 мај 2010 година, а вештаците од Министерството за правда на Република Македонија - Биро за судски вештачења – Скопје побараа некои дополнителни документи од Друштвото со цел да го подготват вештачењето. Друштвото ги собра и достави бараните информации/документи до Бирото за судски вештачења.

На 14 март 2011 година, од Основниот суд Скопје 1 Друштвото доби примерок од документот “Наод и мислење”, од ноември 2010 година, издаден од Бирото за судско вештачење на Основниот суд Скопје 1 како резултат од вештачењето. Документот “Наод и мислење” се однесува на и содржи заклучоци за пет договори склучени со Чаптекс и Космотелко во 2005 и 2006 година, а кои претходно биле разгледани од страна на Одборот за ревизија на Маѓар Телеком. Во документот “Наод и мислење” се заклучува дека, врз основа на овие договори биле направени издатоци во износ од 3,975 милиони евра од страна на Друштвото и Каменимост кон Чаптекс “без доказ за извршени услуги”; соодветно, акционерите на Друштвото и Каменимост, пропорционално на нивниот акционерски удел, претрпеле штети во погоре наведениот вкупен износ како резултат на намалените средства за плаќање на дивиденда во 2005 и 2006 година.

Врз основа на јавно достапните информации имаме сознание дека јавниот обвинител во 2011 година поднел обвинителен акт против г-дин Сендреи, г-дин Кишјухас и г-дин Плат, но не и против г-дин Кефалојанис. Друштвото, како оштетена страна во овој случај, нема добиено официјална судска покана за рочиштето.

Според прашањата поставени од страна на истражниот судија би можело да се заклучи дека јавниот обвинител го ословува Друштвото како оштетена страна од дејствијата на обвинетите. Сепак, врз основа на содржината на налогот за вештачење издаден од истражниот судија, и врз база на вештачењето, може да се заклучи дека сега оштетени страни се акционерите на Друштвото (Каменимост АД Скопје, Република Македонија и малцинските акционери), а оттука и државниот буџет, бидејќи Република Македонија е акционер во Друштвото. Поради тоа, јавниот обвинител треба да појасни кој се смета за оштетена страна во овој конкретен случај, што е од големо значење за ставот на Друштвото во оваа постапка и за неговите понатамошни активности. Во моментот нема никакви индикации дека Друштвото може да се смета за одговорно и да му се наложи да плати пенали или парични казни за кривичната постапка којашто е иницирана против поединците, и соодветно Друштвото нема признаено резервирање.

На 23 февруари 2012 година Друштвото доби барање за документација од Управата за финансиска полиција на Министерството за финансии на РМ во врска со одреден договор за консултантски услуги и поврзаната документација, коишто беа доставени и до White & Case во текот на интерната истрага. Друштвото соодветно одговори на барањето.

Немаме сознанија за било какви информации како резултат на барања од било кое регулаторно тело или други надворешни страни, освен како што е опишано погоре, од кои би можеле да заклучиме дека финансиските извештаи може да бидат неточни, вклучувајќи го и ефектот од можни незаконски дејства.

Андреас Маиерхофер
Главен извршен директор

Славко Пројкоски
Главен директор за финансии

Финансиски извештаи

Друштво:	Македонски Телеком АД Скопје
ЕМБС:	5168660
Консолидиран	не
Ревидиран	не
Период:	01.01 - 30.06
Година:	2014

Содржина:

[БС: Биланс на состојба](#)

[БУ: Биланс на успех](#)

[ПТ: Извештај за паричните текови](#)

[ПК: Извештај за промени во капиталот](#)

Друштво: **Македонски Телеком АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2014**
 Извештајот е консолидиран: **не**

Биланс на состојба
 (Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	16,200,441	15,451,814	95
Нематеријални средства	715,387	625,443	87
Материјални средства	12,327,867	11,693,202	95
Недвижности	3,591,710	3,522,389	98
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	7,833,539	7,386,172	94
Биолошки средства			
Останати материјални средства	902,618	784,641	87
Вложувања во недвижности			
Долгорочни финансиски средства	2,909,950	2,902,317	100
Вложувања во подружници	2,792,171	2,792,171	100
Вложувања во придружени претпријатија			
Побарувања по дадени долгорочни заеми	74,017	63,644	86
Вложувања во хартии од вредност	43,762	46,502	106
Останати долгорочни финансиски средства			
Долгорочни побарувања	247,237	230,852	93
Одложено даночно средство			
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	3,433,007	2,822,107	82
Залихи	160,122	169,935	106
Побарувања од купувачите	1,127,646	1,190,397	106
Останати побарувања	859,574	826,345	96
Краткорочни вложувања	430,607	0	0
Пари и парични еквиваленти	782,696	548,935	70
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	72,362	86,495	120
ВКУПНО СРЕДСТВА	19,633,448	18,273,921	93
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	49,274	55,012	112
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	16,445,963	15,893,008	97
Основна главнина и ревалоризациони резерви	6,386,189	6,386,189	100
Резерви	958,389	958,389	100
Акумулирана добивка (загуба)	9,101,385	8,548,430	94
Малцински удел			
ОБВРСКИ	3,187,485	2,380,913	75
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	2,643,151	1,828,582	69
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	772,611	510,529	66
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност			
Краткорочни резервирања	47,661	48,283	101
Обврски кон државата	64,935	52,849	81
Останати краткорочни обврски	859,589	678,891	79
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	898,355	538,030	60
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења			
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	544,334	552,331	101
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност			
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	502,874	519,574	103
Останати долгорочни резервирања	41,460	32,757	79
Одложени даночни обврски			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	19,633,448	18,273,921	93
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	49,274	55,012	112

Друштво: **Македонски Телеком АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**

Година: **2014**

Извештајот е консолидиран: **не**

Биланс на успех

(Извештај за сеопфатна добивка)

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	3,323,725	3,024,672	91
2	Приходи од продажба	3,315,564	3,021,055	91
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	2,635,337	2,479,710	94
2б	Приходи од продажба на странски пазар	680,227	541,345	80
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	XXXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината			0
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината			0
6	Капитализирано сопствено производство и услуги			0
7	Останати оперативни приходи	8,161	3,617	44
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	3,334,443	2,940,760	88
9	Набавна вредност на трговски стоки	199,880	130,487	65
10	Трошоци за сировини и други материјали	133,308	116,499	87
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми			0
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	1,069,561	901,347	84
13	Останати трошоци од работењето	279,413	350,319	125
14	Трошоци за вработените	554,654	459,874	83
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1,046,253	962,857	92
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства			0
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	20,534	12,260	60
18	Резервирања за трошоци и ризици	9,648	2,884	30
19	Останати расходи од работењето	21,192	4,233	20
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	-10,718	83,912	983
21	Финансиски приходи	2,529,335	2,109,027	83
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	2,529,335	2,109,027	83
21б	Останати приходи од финансирање			0
21в	Удел во добивката на придружените друштва			0
22	Финансиски расходи	32,980	21,854	66
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	32,980	21,854	66
22б	Останати расходи од финансирање			0
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	2,485,637	2,171,085	87
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	2,485,637	2,171,085	87
26	Данок од добивка	5,319	279,402	5,253
27	Нето добивка/загуба по оданочување	2,480,318	1,891,683	76
28	Малцински интерес	1,074,804	819,729	76
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	1,405,514	1,071,954	76
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба			0
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	2,480,318	1,891,683	76

Друштво: **Македонски Телеком АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2014**

Извештајот е консолидиран: **не**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	570,627	556,418	98
Нето добивка/загуба после оданочување	2,480,318	1,891,683	76
Прилагодување за:	0		
Амортизација	1,046,255	962,857	92
Оштетување на средства и резервирања	9,694	7,803	80
Зголемување/намалување на залихи	-119,677	-14,450	188
Зголемување/намалување на купувачите	-134,090	-46,366	165
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-19,687	1,853	209
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-99,501	38,919	239
Зголемување/намалување на АВР	-14,512	-14,133	103
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	3,310	-106,804	-3,227
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	581	9,706	1,671
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-73,656	131,613	379
Зголемување/намалување на ПВР	-67,008	95,854	343
Расходи/приходи од камати	-13,154	11,906	291
Исплатени/наплатени дивиденди	-2,464,210	-2,079,078	116
Расходи за платен данок	14,451	-331,558	-2,294
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	769	-456	-59
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања	0		0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности	20,744	-2,931	-14
Б) Парични текови од инвестициони активности	5,349,861	1,654,459	31
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-997,268	-879,991	112
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	9,059	5,633	62
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	0		0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	0		0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	0		0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	9,804	10,373	106
Приливи/ одливи од камати	36,197	8,785	24
Приливи/ одливи од дивиденди	2,464,210	2,079,078	84
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	3,827,859	430,581	11
В) Парични текови од финансиски активности	-5,646,607	-2,444,638	157
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми			0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми			0
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-5,646,607	-2,444,638	157
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг			0
Зголемување/намалување на паричните средства	273,881	-233,761	-85
Парични средства на почеток на годината	237,874	782,696	329
Г) Парични средства на крајот на годината	511,755	548,935	107

Извештај за промените во капиталот

Податоците се во 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Малцински интерес	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
Состојба на 1 Јануари претходната година	5,845,530	540,659	1,916,777	11,586,773	0	19,889,739
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				2,202,831		2,202,831
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-5,646,607		-5,646,607
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето			-958,388	958,388		0
Состојба на 31 Декември претходната година	5,845,530	540,659	958,389	9,101,385	0	16,445,963
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1,891,683		1,891,683
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-2,444,638		-2,444,638
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 30 јуни во тековната година	5,845,530	540,659	958,389	8,548,430	0	15,893,008